



Ј.З.У. ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ - КОЧАНИ
Ул. "Милан Зечар" - 21, 2 300 Кочани
Телефон: (033) 270 688, 271 263, Факс: (033) 270 548
Поштенски факс 165

**ПЛАН ЗА РАБОТА СПОРЕД НАЦИОНАЛНА ГОДИШНА
ПРОГРАМА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВО РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2021 ГОДИНА**

Јануари, 2021

ПЛАН ЗА РАБОТА СПОРЕД НАЦИОНАЛНАТА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ 2021 ГОДИНА (ЕПИДЕМИОЛОШКА ДЕЈНОСТ)

Епидемиолошката дејност при Центарот за јавно здравје-Кочани со подрачните единици во Веница, Берово, Делчево и Пехчево се спроведува врз основа на Законот за здравствена заштита, Законот за заштита на населението од заразни болести, подзаконски акти од оваа област, како и Програми што ги донесува Владата на Р.Македонија. Со оваа Програма за 2021 година ќе се извршуваат следите задачи:

1. СПРЕЧУВАЊЕ И СУЗБИВАЊЕ НА ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ

1.1 Собирање, обработка и анализа на пријавите за заразни заболувања и пријави за изолиран/доказан микробиолошки причинител на заразна болест и активности по НПЈЗ

- Секојдневно прибирање, обработување и анализирање на пријави за заразни заболувања. Во текот на годината ќе бидат обработени околу 1200 пријави;
- Седмично прибирање, обработка и анализирање на неделни извештаи по АЛЕРТ систем. Од **47 амбуланти** колку ги има во регион Кочани (22 амбуланти во Кочани, 11 Веница, 15 Делчево, 3 Пехчево и 7 во Берово) од кои годишно се прибираат **2 444** извештаи. Годишно се прават **260** извештаи **за петте подрегиони**: Кочани, Веница, Берово, Пехчево и Делчево и **52** извештаи за **регион Кочани**; **Вкупно-2.756 ALERT извештаи.**
- Изготвување на 60 месечни билтени, 10 шестмесечни, и 5 годишни билтени;
- При појава на поголем број на заболувања или епидемија ќе изготвиме оперативен план со противепидемски мерки и активности пропишани со Закон, ќе се изготват повеќе **информации (просечно 20)** за истите;
- Ќе изготвиме 5 годишни табеларни извештаи за заразните заболувања по пол и возраст на заболелите и 5 извештаи по месец на заболување, кои ќе ги доставиме до ИЈЗ – Скопје до 31.01.2022 година;
- Ќе се извршат околу 200 анкетирања, по потреба и повеќе во случај на епидемија;
- Ќе се врши ДДД во согласност со законските прописи – во профилатички цели и по епидемиолошки индикации – вкупно околу 400 профилатични дезинфекции во педучилишни, училишни и болнички објекти;
- Ќе се извршат епидемиолошки извидувања во зависност од појавата и интензитетот на заразните заболувања, теренски увиди 30 и ќе се изготват 30 информации;

Ќе се изготви годишен Извештај за заразните заболувања во 2021 год. за подрачјето на Центарот, со епидемиолошки коментар, кој ќе се достави до Институтот за јавно здравје. До 31.01.2022 год. Центарот за Јавно здравје - Кочани и неговите организациони единици до Институтот за јавно здравје ќе

достави Извештаи за реализација на Програмата за превентивна здравствена заштита во 2021 година;

1.2 Откривање и проучување на патиштата на ширење на заразните болести како и заболувања кои се пренесуваат преку храна и вода, превземање на мерки и активности за нивно сузбивање и спречување

- Следење на бацилоносителство врз основа на законски прописи , при што со лекарски преглед ќе бидат опфатени лицата кои преболеле цревен тифус, паратифус, **бациларна дезинтерија, салмонелоза** и лица сомнителни за бацилоносителство. Во текот на годината ќе бидат опфатени со надзор и лабораториско испитување 150 лица, ќе бидат направени 80 анкети, по потреба и повеќе;
- При појава на ентероколит ќе се врши задолжително лабораториско испитување за идентификација на причинителот, како и епидемиолошки анкети;
- Епидемиолошката дејност при ЦЈЗ – Кочани за спречување и сузбивање на **алиментарните токсоинфекции** во соработка со Дирекција за храна, ќе врши епидемиолошки увиди во објекти каде се произведува, складира и дистрибуира храна.Ќе се направат околу **30 анкети**. По увидите ќе бидат земени мостри храна за микробиолошка и хемиска анализа,брисеви од работни површини и од вработениот персонал,при што ќе бидат обработени околу **200 материјали**;
- Епидемиолошки надзор – увиди во здравствени организации кои пријавуваат заразни болести – околу 80 увиди годишно;

1.3 Надзор и контрола над зоонозите и вектор преносливи заболувања

- Ќе се следи евентуална појава иќе се врши сузбивање на зоонозите (кју треска, лептоспироза, хеморагична треска, туларемија,беснило, лајшманиоза и др.) во соработка со ИЈЗ, согласно Акциониот План за справување со ВПБ.
- Ќе се извршат **60** прегледи на лица каснати од кучиња,*po potreba i poveke.*
- Ќе се врши дезинсекција по општини согласно Акциониот План;

1.4 Спречување и сузбивање на интрахоспитални инфекции

Центарот за јавно здравје и Општа болница- Кочани односно Здравствените домови во градовите што ги покрива Центарот ќе изготват оперативни програми и планови за 2021 година и истите ќе ги достават до Институтот за Јавно здравје до 30.01.2022година.

За спречување и сузбивање на интрахоспитални инфекции изготвени се Програма и План за 2021 год.кои ќе бидат испратени до ИЈЗ – Скопје.

За интрахоспитални инфекции ќе се земат **700** материјали годишно, ќе се извршат **60** увиди и ќе се изготват **60** извештаи за најдената состојба како и еден годишен извештај со епидемиолошки коментар. Годишниот извештај до Институтот за Јавно здравје ќе се достави најдоцна до 20.02. за предходната година.

1.5 Организација, контрола и евалуација на вакцинацијата

➤ Учествуваме во изготвување на годишни планови за спроведување на задолжителна вакцинација и даваме стручно-методолошка помош и вршиме надзор во извршувањето на вакцинацијата. Ќе се направат **50** увиди во пунктовите за вакцинација;

➤ Ќе се изготват тромесечни и годишни извештаи за опфатот со задолжителни вакцини со коментар. Извештаите ќе се доставуваат до Институтот за Јавно здравје во рок од 15 дена по завршувањето на извештајниот период;

➤ Ќе вршиме вакцинација по епидемиолошки индикации;/по потреба и вакцинација за ковид/19 ако бидеме вклучени во истата.

➤ Против грип ќе се вакцинираат 3 500 лица, против абдоминален тифус 100, против хепатит Б -150. Ќе се земат 10 брисеви од грло и нос за серотипизација на грип;

➤ Контрола на имунолошки статус за болести за кои се врши задолжителна вакцинација ќе се врши во договор со епидемиолозите од ИЈЗ – Скопје;

Кај заболените од заболувања против кои се спроведува задолжителна вакцинација ќе се направат епидемиолошки анкети и увид во вакциналниот статус во картотека за вакцинација.

1.6 Надзор и контрола на грип и заболувања слични на грип

* ЦЈЗ/ПЕ- Кочани ќе вршат континуирано прибирање и обработка на групни пријави за грип во тек на 33 недели. Од 47 ПЗУ во Регионот ќе се приберат **1551** неделни извештаи за грип, ќе се изготват **165** извештаи за пет подрегиони и **33** за Регион Кочани. Вкупно **1. 749** извештаи.

*Ќе се земат 10 материјали од лица со симптоми на грип и истите ќе се достават до ИЈЗ.

* Ќе се набават 700 вакцини против сезонски грип;

*Ќе се изготвуваат неделни извештаи за спроведена вакцинација против грип и ќе се доставуваат до ИЈЗ.

1.7 Мерки и активности за ерадикација на детска парализа

До колку се појави случај или сомнителен за АФП ќе се превземат мерки и активности. Епидемиологот ќе направи теренско извидување, ќе го провери вакциналниот статус на заболениот и контактите, како и опфатот со вакцина против детска парализа на подрачето каде живее болниот. За најдената состојба веднаш ќе биде известен Институтот за Јавно здравје. Од блиските контакти на АФП – случајот (деца на возраст до 15 години) ќе се зема фецес за вирусолошко испитување и истиот ќе се транспортира до ИЈЗ според однапред пропишани услови.

Ќе бидат изготвени **52** неделни АФП -извештаи и испратени до ИЈЗ.

1.8 Превенција и контрола на хепатитис Б и Ц

- Ќе вршиме епидемиолошко испитување, анкетање за секој пријавен случај на вирусен хепатит Б или Ц, при што ќе бидат опфатени околу **50** лица;
- Ќе се следи и евидентира и секој случај на HbsAg- носителство.

2. МЕРКИ И АКТИВНОСТИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ТРОПСКИ, КАРАНТИНСКИ И ПАРАЗИТАРНИ БОЛЕСТИ

Епидемиолошката служба ќе врши надзор , анкети на лица кои се враќаат од земји во кои има карантински и тропски болести пријавени од Министерството за здравство. Ќе се превземаат мерки пропишани со Закон.

- Прегледи на вошливост –200
- Прегледи на шуга-200

3. ЗДРАВСТВЕНО ВОСПИТНА И ЕДУКАТИВНА ДЕЈНОСТ

Ќе изготвиме соодветни предавања за повеќе актуелни заразни заболувања , кои ќе бидат одржани во основните и средни училишта, работни организации, како и преку средствата за јавно информирање. Во текот на годината ќе се изготви леток за ХИВ/СИДА и ќе се дистрибуира по училиштата и градот, а по потреба и за други заразни заболувања.

4. ОБРАБОТКА НА ПРИЈАВИ ЗА ЗА МАСОВНИ НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ

Ќе бидат обработени околу 3000 пријави за масовни незаразни заболувања

5. МЕРКИ И АКТИВНОСТИ ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ПОДРАЧЈЕТО НА ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КОЧАНИ ОД ХИВ-СИДА

Во текот на 2021 год. Епидемиолошката дејност при ЦЈЗ од Кочани ќе ги спроведе следните активности за спречување и сузбивање на ХИВ-СИДА:

- Подготовка за годишен работен план за превентивни активности на ХИВ-СИДА;
- Епидемиолошко следење и надзор на контакти за навремено откривање на лица инфицирани од ХИВ и заболени од СИДА;
- Вршење на доброволно и доверливо советување и тестирање (ДДСТ) со цел да се утврди инфекција со ХИВ вирусот;
- Испитување на носителство на ХИВ вирусот на пациенти по клиничка или друга епидемиолошка или медицинска индикација;
- Спроведувања на стручни предавања во училиштата за превенција од ХИВ/СИДА и други сексуално преносливи инфекции помеѓу младата популација;
- Спроведување на врсничко едукативни работилници за превенција од ХИВ/СИДА и други сексуално преносливи инфекции меѓу младите во и вон образовниот систем и млади во социјални институции;
- Организирање на информативна и едукативна кампања за превенција од ХИВ/СИДА преку електронски и печатени медиуми (брошури, летоци, аудио и видео пораки)
- Ќе се одржат **10** предавања во основни и средни училишта во Кочани и подрачните единици;
- Ќе се дадат **10** интервјуа преку локалните радио и ТВ станици;
- Во текот на 2021 год. Ќе се изготви леток
- Ќе се направи анкета меѓу одредена популација во средните училишта под наслов “ Што знаеш за ХИВ / СИДА “
- Ќе се изготват 20 тромесечни извештаи и 5 годишни извештаи;
- Изработка на Програма за спречување и сузбивање на ХИВ/СИДА 5;

Во Центарот за Јавно здравје- Кочани ќе бидат направени околу **150 тестови за ХИВ/СИДА.**

6. ПОЈАВА, РАШИРЕНОСТ, СПРЕЧУВАЊЕ И СУЗБИВАЊЕ НА БРУЦЕЛОЗА КАЈ ЛУЃЕТО

Сите овие активности се во склад со Програмата за испитување на појавата, спречувањето и сузбивањето на бруцелоза кај луѓето во Р.Македонија за 2021 год. а ќе се спроведуваат со цел спречување и сузбивање на бруцелозата на територијата што ја покрива Центарот.

- Планско спроведување на мерките и активностите за спречување на ширење на бруцелозата и сузбивање на болеста ако се појави
- Епидемиолошки набљудувања и испитувања за рано откривање на изворите, патиштата и начинот на пренесување на заразата
- Рано и активно откривање и соодветно лекување на заболените
- Лабораториско дијагностицирање
- Информирање и здравствено воспитување.

6.1. МЕРКИ И АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД БРУЦЕЛОЗА

За остварување на целите утврдени со оваа Програма ќе се спроведуваат следните мерки и активности:

- Изготвување на оперативни планови за спречување и сузбивање на бруцелозата на нашата територија - 5;
- Изготвување на тромесечни извештаи за извршени активности -20 извештаи;
- Изготвување на годишен извештаи за извршени активности -5;
- Изготвување на годишна програма -5;
- Под епидемиолошки надзор ќе се стават Кочани и околните населени места;
- Нашиот интерес ќе биде насочен кон професионално експонирани лица: сточари, вработени во ветеринарни станици, вработени во кланици, во кожарската индустрија и лица кои конзумирале млеко и млечни производи сомнителни за бруцелоза кои ќе бидат клинички и лабораториски прегледани. Ќе се земат околу **60 примероци за БАБ тест**, а во колку има сомнителни или позитивни ќе се направат **40 Бруцелла цапт-тестови**;
- Ќе се направат 30 теренски увиди и анкети, зависно спрема потребите и состојбата;

Ако со прегледите се открие болен од бруцелоза ќе се превземат мерки согласно Законот за спречување и сузбивање на заразни болести. Ќе се врши здравствено просветување со интервјуа преку локалните радио и ТВ станици во Кочани и подрачните единици, предавања во селските населби - **15** предавања, како и поединечни разговори и советувања - **50** со поединци и/или во групи.

**ПЛАН ЗА РАБОТА СПОРЕД НАЦИОНАЛНАТА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА
ЈАВНО ЗДРАВЈЕ 2021 ГОДИНА
(САНИТАРНО-ХИГИЕНСКА ДЕЈНОСТ)**

1. Процена на здравствено-еколошкиот ризик и приоритетни јавно-здравствени проблеми поврзани со здравствената екологија

1.1 Процена на здравствено-еколошкиот ризик во врска со квалитетот на водите за пиење и водоснабдувањето како и воспоставување на здравствена евиденција на водоснабдувањето

Обем и број на следење на квалитетот на вода за пиење согласно програмата

Центар за јавно здравје	Број на селски населби	Планиран годишен број на:	
		Санитарно-хигиенски Увиди	Лабораториски анализи Физичко-хемиски Бактериолошки
Кочани	86	86	444

1.2 Следење на состојбата со водоснабдување, санитација и хигиена во училиштата

Следење на санитарно-хигиенската состојба во училиштата на територија на ЦЈЗ Кочани

ЦЈЗ	Бр. на училишта		Тип на училишта		Планиран број на увиди	Реализирани увиди	Интернати	Планиран број на увиди	Реализирани увиди
	село	град	Основни	средни					
Кочани	48	18	60	6	66		/	/	

1.3 Процена на здравствено-еколошкиот ризик од квалитетот на површинските води од јавно-здравствен аспект

Следење на квалитетот на површински води

Центар за јавно здравје	Санитарно-хигиенски увиди	Планиран годишен број примероци вода за физичко хемиска и бактериолошка анализа
Кочани	10	32

1.4 Процена на здравствено-еколошкиот ризик на хигиенскиот квалитет на воздухот

Мерните места и бројот на примероци од следењето на аерозагадувањето

Центар за јавно здравје	Аероседимент		Чад и SO ₂		Pb, Cd и Zn		CO	
	Број на :		Број на :		Број на :		Број на :	
	Мерни места	Месечни примероци	Мерни места	Дневни примероци	Мерни места	Дневни примероци	Мерни места	Дневни примероци
Кочани	4	48						

1.5 Проценката на ризикот од хигиенскиот квалитет на воздухот врз здравјето кај предучилишна и училишна популација

Проценката на ризикот од хигиенскиот квалитет на воздухот врз здравјето на изложеното население се врши врз основа на добиените вредности од извршениот мониторинг на квалитетот на амбиентниот воздух релацијата со податоците за годишната стапка на морбидитетот од неспецифични респираторни заболувања J00 - J99, со исклучок на J10-J18, според МКБ -10 кај предучилишни (0-6 годишна возраст) и училишни деца (7-14 годишна возраст) во град и села.

Во случаи на акутни состојби на загаденост на воздухот на ниво на аларм од прв, втор или трет степен, од страна на територијално надлежниот Центар за јавно здравје во најкус рок и по најкус пат ќе се известува Министерството за здравство, Институтот за јавно здравје и Министерството за животна средина и просторно планирање.

Индикатор за следење: Оцена на морбидитетот на респираторните заболувања кај предучилишни (0-6 годишна возраст) и училишни деца (7-14 годишна возраст) во град и во село, како и на национално ниво по методологијата на СЗО.

2. Безбедност на храна од јавно здравствен аспект

2.1 Следење на безбедноста на храната наменети за одредени популациони групи со цел да се превенираат болестите поврзани со не безбедна храна

Следење на безбедноста на храната во образовни установи

Центар за јавно здравје	Број на образовни установи	Санитарно хигиенски увиди	Број на годишни тестирани оброци	Број на годишни брисеви
Кочани	6	12	48	60

Следење на безбедност на храната во болници

Извршители ЦЈЗ	број на објекти	Санитарно хигиенски увиди	Број на годишни примероци за бактериолошка анализа	Број на брисеви
Кочани	1	2	8	20

3. Јавно здравствени аспекти на исхраната

3.1. Следење на биолошкиот квалитет на исхраната во предучилишни установи, основни училишта, ученички и студентски домови и домови за згрижување на стари лица

Преглед на број на објекти и оброци по ЦЈЗ

Регион на центар за јавно здравје	Број на објекти	Број на испитани оброчи
Кочани	8	140

3.2. Следење на нутритивниот статус кај предучилишни и училишни деца во функција на рана детекција на прекурсори на можни здравствени ризици за појавана хронични незаразни заболувања

Вкупен број на ученици кои ќе бидат опфатени за проценка на нутритивен статус

Регион на Центар за јавно здравје	Деца од предуч. установи (4-5 год.)	Второ одделение	Петто одделение	Прва година средно
Кочани	70	291	271	100

3.3. Следење на болничката исхрана

Следење на нутритивниот квалитет на болничката исхрана

Центар за јавно здравје	Број на објекти	Број на испитани оброчи
Кочани	1	36

ПЛАН ЗА РАБОТА СПОРЕД НАЦИОНАЛНАТА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ 2021 ГОДИНА (СОЦИЈАЛНО-МЕДИЦИНСКА ДЕЈНОСТ)

Врз основа на Законот за здравствена заштита, Законот за здравствена статистика, Програмата за статистичко истражување од интерес на Република Северна Македонија, Законот за евиденциите од областа на здравството и други прописи како и Националната годишна програма за јавно здравје во Република Северна Македонија за 2021 година, социјално-медицинската дејност во 2021 година ќе ја следи здравствената состојба на населението, системот и организација на здравствена заштита, ќе планира, програмира, прибира, обработува, анализира и евалуира податоци од здравствената статистика, ќе учествува во изготвувањето и спроведувањето на посебни програми и акциони планови од здравствената дејност и ќе се предлага мерки за решавање на здравствените проблеми на населението, утврдувајќи ги протоа приоритетите за задоволување на потребите и подобрување на здравствената состојба на населението на подрачјето што го покрива ЈЗУ ЦЈЗ Кочани.

По извршената логичка и математичка контрола и компјутерски внес на обработените податоци за утврдени заболувања и состојби во амбулантно-поликлиничките и диспанзерските дејности, ќе се подготват извештаи, анализи и информации кои содржат податоци со кои се прикажува работата на здравствените установи на подрачјето што го покрива ЈЗУ ЦЈЗ Кочани, кадарот вработен во амбулантно-поликлиничката и болничката дејност, како и информации за утврдени заболувања и состојби.

Во 2021 година социјално-медицинската дејност при ЈЗУ ЦЈЗ Кочани ќе се спроведува преку:

- I. Статистичка обработка на здравствени податоци од електронскиот здравствен систем „ мој термин” и извештаи од ЈЗУ и ПЗУ**
- II. Промоција на здравје и изработка на програмски задачи**
- III. Спроведување на здравствена едукација**

Активностите ќе се извршуваат со моментално постоечкиот кадар:

- 1 доктор по општа медицина (на специјализација „Социјална медицина и јавно здравје“)**
- 1 дипломиран медицински лаборант – статистичар и**
- 1 здравствен техничар - биотехничар**

I. Статистичка обработка на здравствени податоци од електронскиот здравствен систем „мој термин“ и извештаи од ЈЗУ и ПЗУ

Прв квартал 2021 година

1.1. Прибирање и вршење на логичка и математичка контрола на податоците, компјутерски внес од збирните извештаи за кадар, посети и утврдени заболувања за IV тромесечие 2020 година

1.2. Изготвување на полугодишни збирни извештаи за кадар и посети и утврдени заболувања и состојби за II полугодие 2020 година

1.3. Прибирање и вршење на логичка и математичка контрола на податоците, компјутерски внес и обработка на податоци од годишни збирни извештаи за кадар од здравствените установи за 2020 година

Втор квартал 2021 година

1.4. Изготвување и вршење на логичка и математичка контрола, компјутерски внес и обработка на податоците за збирните извештаи за кадар и посети од I тромесечие 2021 година

Трет квартал 2021 година

1.5. Прибирање и вршење на логичка и математичка контрола на податоците, компјутерски внес и обработка на податоците од збирните извештаи за кадар, посети и утврдени заболувања за II тромесечие 2021 година

1.6. Изготвување на полугодишни извештаи за кадар и посети и утврдени заболувања и состојби за I полугодие 2021 година

Четврти квартал 2021 година

1.7. Прибирање и вршење на логичка и математичка контрола на податоците, компјутерски внес и обработка на податоците од збирните извештаи за кадар, посети и утврдени заболувања за III тромесечие 2021 година

1.8. Прибирање, вршење на логичка и математичка контрола на податоците од индивидуални извештаи за декември 2020 година и јануари-ноември 2021 година, компјутерски внес и обработка на податоците

1.9 Стручно - методолошки увиди во здравствени организации и анкетни истражувања кои ќе се однесуваат на квалитетот на ЗЗ и задоволствата на здравствените работници и пациентите - КВАРТАЛНО

Табела бр.1					
ЗБИРНИ ЕВИДЕНЦИИ	Број на збирни извештаи кои ги доставуваат ЗУ во ЈЗУ ЦЈЗ Кочани				
	ВКУПНО	Прв квартал	Втор квартал	Трет квартал	Четврт квартал
Извештај на службата за општа медицина образец (3-01-60)	994	302	238	234	220
Извештај на специјалистичките служби образец (3-01-60)	314	78	78	78	80
Извештај на службата за здравствена заштита на деца (образец 3-03-60)	548	172	148	112	116
Извештај на службата за здравствена заштита на училишни деца и младина (образец 3-04-60)	618	186	156	152	124
Извештај на службата за здравствена заштита на жени (образец 3-05-60)	148	36	36	40	36
Извештај на службата за рехабилитација (образец 3-08-60)	14	2	4	4	4
Извештај на службата за заштита и лекување на устата и забите (образец 3-09-60)	1244	370	310	312	252
Извештај на службата за трансфузија (образец 3-10-60)	8	2	2	2	2
Извештај за лаборатории (образец 3-14-60)	80	20	20	20	20
Извештај на службата за поливалентна патронажа (образец 3-17-60)	24	6	6	6	6
Извештај на службата за болничко - стационарно лекување (образец 3-21-60)	7	2	2	2	1

Извештај за организационата структура и кадарот во областа на здравството (образец 3-00-60)	208	208			
Вкупно	4207	1384	1000	962	861

Табела бр.2

ЗБИРНИ ЕВИДЕНЦИИ	Број на збирни извештаи од ЗУ што се изготвуваат во ЈЗУ ЦЈЗ Кочани во 2021 година				
	Вкупно	Прв квартал	Втор квартал	Трет квартал	Четврт квартал
Извештај на службата за општа медицина образец (3-01-60)	116	58		58	
Извештај на специјалистичките служби образец (3-01s-60)	40	16		24	
Извештај на службата за здравствена заштита на деца (образец 3-03-60)	84	44		40	
Извештај на службата за здравствена заштита на училишни деца и младина (образец 3-04-60)	68	40		28	
Извештај на службата за здравствена заштита на жени (образец 3-05-60)	42	18		24	
Извештај на службата за рехабилитација (образец 3-08-60)	4	2		2	
Извештај на службата за заштита и лекување на устата и забите (образец 3-09-60)	90	46		44	
Извештај на службата за трансфузија (образец 3-10-60)	4	2		2	
Извештај за лаборатории					

(образец 3-14-60)	19	10		9	
Извештај на службата за поливалентна патронажа (образец 3-17-60)	12	6		6	
Извештај на службата за болничко - стационарно лекување (образец 3-21-60)	2	1		1	
Извештај за организационата структура и кадарот во областа на здравството (образец 3-00-60)	208	208			
Вкупно	689	451		238	

Табела бр.3

Прибирање, контрола и внес на индивидуални извештајни обрасци	Вкупно	Прв квартал	Втор квартал	Трет квартал	Четврт квартал
Извештај за стационарно лекувано лице	2758	769	417	692	880
Пријави за породување	157	40	27	55	35
Пријави за абортус	76	30	13	22	11
Вкупно	2991	839	457	769	926

				Табела бр.4	
Прибирање, контрола и евидентирање на хронични незаразни болести	Вкупно	Прв квартал	Втор квартал	Трет квартал	Четврт квартал
Пријава на малигна неоплазма - обр.бр.3-35-86	763	386	250	78	49
Индивидуален извештај за шеќерна болест - обр.бр.МЗС - 02	6274	2684	832	1706	1052
Индивидуален извештај за исхемична болест на срцето - обр.бр.МЗС - 03	494	220	224	25	25
Индивидуален извештај за бубрежна инсуфициенција - обр. бр. МЗС - 04	168	38	54	58	18
Индивидуален извештај за психози обр. бр. МЗС - 05	386	293	32	31	30
Индивидуален извештај за алкохолизам и други зависности - обр.бр.МЗС - 06	137	46	14	70	7
Пријава на професионална болест и на лице заболено или оштетено од професионална болест обр.бр. МЗС 3-36-86	/	/	/	/	/
Индивидуален извештај за ревматска треска обр. бр. МЗС - 08	/	/	/	/	/
Индивидуален извештај за интоксикација обр.бр. МЗС - 09	3	1	/	2	/
Индивидуален извештај за сообраќајна траума - обр.бр. МЗС-10	164	65	32	46	21
Вкупно	8389	3733	1438	2016	1202

II. Промоција на здравје и изработка на програмски задачи

2.0. Годишен извештај за евалуација на Националната програма за јавно здравје во ЈЗУ ЦЈЗ Кочани за 2020 година

2.1. План за работа во Центарот за јавно здравје Кочани за 2021 година

2.2. Збирен извештај за вработен кадар во здравствените установи за 2020 година

Рок на изготвување : I квартал 2021

2.3. Анализа за искористеност на болничките капацитети во здравствените установи за 2020 година на подрачјето што го покрива ЈЗУ ЦЈЗ Кочани

2.4. Информација за болест или состојба (дигестивни заболувања) во зависност од актуелноста во регионот во 2020 по избор на ЈЗУ ЦЈЗ Кочани

2.5. Анализа на болнички морбидитет и морталитет во 2020 година на подрачјето што го покрива ЈЗУ ЦЈЗ Кочани

Рок на изготвување : II квартал 2021

2.6 Извештај за здравјето на населението за 2020 година на подрачјето што го покрива ЈЗУ ЦЈЗ Кочани

2.7. Анализа на амбулантно-поликлиничкиот морбидитет и морталитет за 2020 година за подрачјето што го покрива ЈЗУ ЦЈЗ Кочани

2.8. Збирен извештај за вработен кадар во здравствените установи за прв и втор квартал 2021 година

Рок на изготвување: III квартал 2021

2.9. Информација за здравствена состојба и здравствена заштита на една вулнерабилна група (доенчиња) во регионот за 2020 година по избор на ЈЗУ ЦЈЗ Кочани

Рок на изготвување: IV квартал 2021

III.Спроведување на здравствена едукација

Спроведување на здравствена едукација преку едукативни предавања на целни групи. Здравствено-воспитна активност на ниво на ЈЗУ ЦЈЗ Кочани е со координиран пристап со единиците на локалната самоуправа и насочен кон предучилишни и училишни установи, здравствени установи, претпријатија, здруженија и јавни гласила. Едукативните содржини ќе бидат точно дефинирани во работниот план за место, количина, време и опфатена популација на следните теми:

- Превенција на акутни и хронични незаразни болести
- Исхрана и здравје – здрави училишни оброци и здравствен ризик од неправилна исхрана
- Здравствен бенефит од спроведување на редовна физичка активност

Предвидени активности во делот промоција и здравствена едукација во склоп на Националната програма за здравје во 2021

Предавања спроведување	Термин за
1. Исхрана и физичка активност во училиштата (квартал 2021)	Март/Април 2021 (I/II)
2. Предавање за Кардиоваскуларни болести (квартал 2021)	Септември 2021 (III)
3. Предавање за хигиена (квартал 2021)	Септември/Октомври 2021 (III/IV)
4. Предавање за дијабет (квартал 2021)	Ноември 2021 (IV)
5. Предавање за ХИВ/СИДА (квартал 2021)	Декември 2021 (IV)

Индикатор: извештај за одржано предавање со број на учесници (со физичко присуство или online во зависност од состојбата со пандемијата со Covid-19)

3.2 Печатење и изработка на агитки или брошури/флаери на наведените теми за предавање во училиштата или градинките и за одбележани светски денови

Рок на изготвување: квартално

Индикатор: број на доставена брошура/флаер

3.3 Број на поставени инфомации и одржување на веб страна

Рок на изготвување: квартално

Индикатор: број на поставени информации на веб страна

3.4 Одбележувања на светски денови или недели (со физичко присуство или online во зависност од состојбата со пандемијата со Covid-19)

Светски ден на малигни заболувања – I квартал

Светски ден на здравјето - II квартал

Светски ден на борба против пушењето - II квартал

Светски ден на срцето – III квартал

Светски ден на дијабетот – IV квартал

Светски ден на борба против СИДА - IV квартал

Светски ден на ментално здравје –IV квартал

Интернационален ден на стари лица –IV квартал

Рок на изготвување: квартално

Индикатор: извештај за број на реализирани одбележувања

3.5 Советувалиште за сексуално и репродуктивно здравје

Како дел од активностите согласно Стратегијата за сексуално и репродуктивно здравје на РСМ во рамките на ЈЗУ ЦЈЗ Кочани ќе продолжи да функционира советувалиштето за сексуално и репродуктивно здравје каде младите и адолесцентите ќе добиваат бесплатни совети, кондоми и орални контрацептивни средства и ќе се спроведуваат доброволни ХИВ тестирања.

Рок на изготвување: квартално

Индикатор: извештај за број на присутни лица кои го посетиле советувалиштето за сексуално и репродуктивно здравје

3.5/1 Советувалиште за одвикнување од пушење

Ќе се спроведуваат активностите согласно оваа програма и акциониот план за превенција на штетни ефекти од пушењето

Рок на изготвување: квартално

Индикатор: извештај за број на присутни лица кои го посетиле советувалиштето за одвикнување од пушење

Вкупните приходи за 2021 година се утврдуваат на износ од 48.892.000 денари во кои буџетските средства се во износ од 24.895.000 денари, а Сопствените приходи од 23.997.000 денари.

Вкупните расходи се утврдени на износ од 48.892.000 денари и тоа по ставки:

Ред.бр	Конто	Позиција	Износ
		РАСХОДИ	
		1.Тековни расходи	46.603.000
		а)Плати и Надоместоци	28.577.000
1.	401	Плати и додатоци	19.527.389
2.	402	Придонеси за социјално осигурување	7.749.611
3.	404	Надоместоци	1.300.000
		б)Стоки и Услуги	18.026.000
4.	420	Патни и дневни расходи	250.000
5.	421	Комунални услуги,греење,комуникација и транспорт	2.000.000
6.	423	Материјали и ситен инвентар	12.175.000
7.	424	Поправки и тековно одржување	1.000.000
8.	425	Договорни услуги	1.700.000
9.	426	Други тековни расходи	601.000
10.	465	Исплати по извршни исправи	300.000
		2.Капитални расходи	2.289.000
11.	480	Купување на опрема и машини	589.000
	481	Градежни Објекти	1.000.000
12.	483	Купување на мебел	100.000
13.	486	Купување на возила	600.000
		А)ВКУПНО РАСХОДИ	48.892.000
		ВКУПНО	48.892.000
		ПРИХОДИ	
		2.Неданочни приходи	21.897.000
14.	723	Такси и надоместоци	19.031.250
15.	725	Други неданочни приходи	2.865.750
		4.Трансфери и Донации	26.995.000
16.	741	Трансфери од други нивоа на власт	26.995.000
		ВКУПНО ПРИХОДИ	48.892.000
		ВКУПНО	48.892.000
17.		Просечен број на вработени врз основа на часови на работа	43

Директор
Гоце Серафимов